

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 260

18 декември 2019, среда

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4026. Одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите.....	2	4030. Одлука за давање согласност на Одлуката за потврдување на Спогодбата за присоединување Оду. бр. 722/19 од 4.11.2019 година и потврдување на Планот за поделба Оду. бр. 721/19 од 4.11.2019 година помеѓу Јавно претпријатие колекторски систем Скопје и МЈП ПРОАКВА Струга (РЕ Колектор Струга).....	3
4027. Оглас за избор на еден член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија што го избира Собранието на Република Северна Македонија.....	2	4031. Одлука за изменување на Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2019 година.....	4
4028. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – руди на бакар и злато на локалитетот „с. Иловица“, Општина Босилово.....	3	4032. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство на лековити растенија, трговија, промет и услуги Т.Х.Ц КУАЛИТИ ГРУОП ДОО-ЕЛ увоз-извоз Скопје.....	13
4029. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Министерство за труд и социјална политика.....	3		

	Стр.		Стр.
4033. Правилник за распределбата и формирањето на надлежните органи во административни канцеларии во една точка за услуги.....	13	4035. Одлука за проширување на систематизацијата на бројот на јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје за тројца јавни обвинители.....	14
4034. Исправка на Огласот за заменик на Народниот правобранител на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје.....	14	4036. Одлука за определување на бројот на јавни обвинители на јавните обвинителства и јавни обвинители во јавните обвинителства.....	14
		4037. Оглас за избор на јавни обвинители....	15
		Огласен дел.....	1-64

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

4026.

Врз основа на членот 33 став 7 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ број 64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 17 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕРАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ПОМЕЃУ БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ НА ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ И ПОМЕЃУ ФОНДОВИТЕ

Член 1

Во Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година, во посебниот дел во втора потколони од колоната Расходи на Основен буџет, се врши следната прераспределба на средства:

Во Разделот 04001 - Влада на Република Северна Македонија, во потпрограма 30 - Информатичка поддршка на Владата, ставката 485 - Вложувања и нефинансиски средства се намалува за 140.000.000 денари;

Во Разделот 05001 - Министерство за одбрана, во потпрограма 20 - Функционирање на АРСМ, ставката 401 - Основни плати се намалува за 17.000.000 денари и ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување се намалува за 10.000.000 денари, потпрограма 22 - Логистика во АРСМ, ставката 423 - Материјали и ситен инвентар се намалува за 59.000.000 денари и ставката 424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 12.000.000 денари, во потпрограма 30 - Мировни и хуманитарни мисии, ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 20.000.000 денари и во потпрограма ВА - Интеграција во НАТО, ставката 480 - Купување на опрема и машини се намалува за 170.000.000 денари;

Во Разделот 10002 - Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РСМ, во потпрограма Д6 - Поддршка на инвестициони вложувања, ставката 464 - Разни трансфери се намалува за 128.000.000 денари;

Во Разделот 22001 - Државен завод за статистика, во потпрограма 30 - Програма за попис, ставката 480 - Купување на опрема и машини се намалува за 154.000.000 денари;

Во раздел 04001 - Влада на Република Северна Македонија, во потпрограма 10 - Администрација, ставката 485 - Вложувања и нефинансиски средства се зголемува за 90.000.000 денари и во потпрограма С4 - Програма за намалување на аерозагадувањето, ставката 488 - Капитални дотации до ЕЛС се зголемува за 620.000.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-6828/1
17 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

4027.

Врз основа на членот 14 став (1) алинеја 3, а во врска со членот 6 алинеја 5, членовите 15 и 32 став (1) од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 150/2007 и 100/11), претседателот на Собранието на Република Северна Македонија на 16 декември 2019 година распиша

О Г Л А С
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ШТО ГО ИЗБИРА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. Собранието на Република Северна Македонија ќе врши избор на еден член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија од редот на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија.

2. Заинтересираните кандидати, универзитетски професори по право, адвокати и други истакнати правници треба во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Република Северна Македонија“ до Собранието на Република Северна Македонија да поднесат пријава, лична биографија и документи, во оригинал или копија заверена на нотар, со кои ќе докажат дека се универзитетски професори по право, адвокати и други истакнати правници.

3. Овој оглас ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Лајм“.

Бр. 09-6801/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

4028.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – РУДИ НА БАКАР И ЗЛАТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ИЛОВИЦА“, ОПШТИНА БОСИЛОВО

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – руди на бакар и злато на локалитетот „с. Иловица“, Општина Босилово, број 24-4563/1 од 23.9.2014 година и Анекс на Договорот број 24-4170/1 од 22.6.2015 година, еднострано се раскинуваат од страна на концедентот, бидејќи концесионерот нема поднесено барање за издавање на дозвола за експлоатација на минерални сировини во рок од четири години по склучување на договорот за концесија за експлоатација на минерални сировини.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доделување концесија за експлоатација на минерална сировина-руди на бакар и злато на Друштво за производство, промет и услуги Фелпс Доџ Вардар ДООЕЛ Скопје на локалитетот „с.Иловица“, Општина Босилово бр.41-4681/1 од 16.6.2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/12).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7466/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4029.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Министерството за труд и социјална политика бр. 41-7291/1 од 16.10.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/13).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9233/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4030.

Врз основа на член 11 точка 2 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА ЗА ПРИСОЕДИНУВАЊЕ ОДУ.БР.722/19 ОД 4.11.2019 ГОДИНА И ПОТВРДУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА ПОДЕЛБА ОДУ. БР. 721/19 ОД 4.11.2019 ГОДИНА ПОМЕГУ ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ СКОПЈЕ И МЈП ПРОАКВА СТРУГА (РЕ КОЛЕКТОР СТРУГА)

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за потврдување на Спогодбата за присоединување ОДУ. бр. 722/19 од 4.11.2019/19 година и за потврдување на Планот за поделба ОДУ. бр.721/19 од 4.11.2019 година помеѓу Јавното претпријатие колекторски систем Скопје и МЈП ПРОАКВА Струга (РЕ Колектор Струга) со бр. 02-36/2 од 7.12.2019 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие Колекторски систем Скопје, на седницата одржана на 7.12.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9928/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4031.

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА
ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ ВО 2019 ГОДИНА****Член 1**

Во Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 77/19 и 106/19), Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10156/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

„Прилог

Проекти за развој на планските региони во 2019 година					
Скопски плански регион					
Ред.бр.	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	Реконструкција на регионален пат Хиподром- Илинден	Центар за развој на скопскиот плански регион	3.972.025	3.650.566	321.459
2	Реконструкција на коловоз на улица Рилски Конгрес, Локалитет Тасино Чешмиче , Општина Центар , Скопје	Центар за развој на скопскиот плански регион	2.339.772	2.051.975	287.797
3	Подготовка на техничка документација (Основен проект со ревизија) за водоснабдување	Центар за развој на скопскиот плански регион	2.616.157	2.503.647	112.510
4	"Изработка на техничка документација за реконструкција и проширување на ул.3 , ул. 2 и дел од улицата од населба Шуто Оризари до с. Горно Оризари"	Центар за развој на скопскиот плански регион	912.122	748.800	163.322

5	Изградба на потпорни сидови и плоча во должина од 100 метри преку делумно уредување и покривање на каналот во село Сингилик, опш.Г. Баба.-I фаза	Центар за развој на скопскиот плански регион	2.989.686	2.748.595	241.091
6	Изработка на техничка документација со ревизија за општините Чаир и Сарај	Центар за развој на скопскиот плански регион	898.877	825.056	73.821
ВКУПНО			13.728.639	12.528.639	1.200.000
Југоисточен плански регион					
Ред.бр.	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	"Подобрување на туристичката понуда во Југоисточниот плански регион преку изградба на патна инфраструктура во Сончевата езерска населба Мантово"	Центар за развој на југоисточен плански регион	12.141.718	11.781.223	360.495
2	"Туристичка патека од природата до културата на планината Плавуш"	Центар за развој на југоисточен плански регион	7.606.719	7.270.535	336.184
3	"Хортикултурно и партерно уредување на дел од езерското крајбрежје и формирање на езерска плажа во Дојран"	Центар за развој на југоисточен плански регион	3.558.875	3.422.036	136.839
4	"Ревитализација на патот Богородица - Стојаково, крстосница со регионалниот пат Гевгелија-Богданци 2-ра фаза "	Центар за развој на југоисточен плански регион	11.231.531	10.865.049	366.482

5	"Уредување на дел од индустриски зони во ЈИПР, услов за зголемен економски развој"	Центар за развој на југоисточен плански регион	4.907.358	4.907.358	0
	"Помалку отпад за поквалитетен живот"	Центар за развој на југоисточен плански регион	1.476.464	1.476.464	0
ВКУПНО			40.922.665	39.722.665	1.200.000
Источен плански регион					
Ред.бр.	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	"Збогатување на туристичка понуда со изградба, уредување и осветлување на пешачко-велосипедска патека на река Брегалница - општина Берово"	Центар за развој на источен плански регион	6.475.192	6.197.078	278.114
2	"Изградба на регионален туристичко-научен музеј за ретки минерали"	Центар за развој на источен плански регион	6.006.191	5.618.119	388.072
3	"Заштита на животната средина преку изградба на систем за третман на отпадни води"	Центар за развој на источен плански регион	12.451.322	11.917.508	533.814
4	"Изградба на Етно парк - Зрновци - II фаза"	Центар за развој на источен плански регион	3.278.490	3.278.490	0
ВКУПНО			28.211.195	27.011.195	1.200.000
Пелагониски плански регион					
Ред.бр.	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	Реконструкција и модернизација на регионален пазар во Ресен	Центар за развој на пелагониски плански регион	3.562.776	3.452.003	110.773

2	Зајакнување на капацитетите на ТППЕ Битола за давање на услуги од регионално значење	Центар за развој на пелагонски плански регион	3.535.000	3.350.983	184.017
3	Заштита на животна средина во ППР преку инфраструктурни интервенции за уредување на речен порој во с. Гермијан	Центар за развој на пелагонски плански регион	6.300.779	6.082.639	218.140
4	Овозможување на социјални услуги од регионално значење	Центар за развој на пелагонски плански регион	3.625.906	3.462.502	163.404
5	Подобрување на регионалната поврзаност во ППР преку реконструкција на општински пат од Пашино Рувци до регионалниот пат Р 2339 - фаза 2	Центар за развој на пелагонски плански регион	3.442.962	3.337.394	105.568
6	Подобрување на заштитата на животната средина во ППР преку искористување на обновливи извори на енергија	Центар за развој на пелагонски плански регион	3.425.589	3.319.199	106.390
7	Јакнење на регионалните капацитетите за одржување и заштита на патната инфраструктура во Пелагонскиот регион	Центар за развој на пелагонски плански регион	3.556.375	3.450.565	105.810
8	Подобрување на регионалната поврзаност во ППР - реконструкција на патна инфраструктура помеѓу населени места Борино - Житоше	Центар за развој на пелагонски плански регион	6.565.024	6.359.126	205.898

9	Унапредување на техничките капацитети на ЈКП за овозможување на услуги од регионално значење	Центар за развој на пелагониски плански регион	3.074.178	3.074.178	0
ВКУПНО			37.088.589	35.888.589	1.200.000
Полошки плански регион					
Ред.бр.	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	Основен проект за реконструкција и рехабилитација на улица 1 во с. Милетино	Центар за развој на полошки плански регион	3.455.174	3.348.306	106.868
2	Изградба на тротуари на регионален пат Р 1203 Тетово - Јажинце (с. Доброште, с. Одри)	Центар за развој на полошки плански регион	4.264.773	4.013.248	251.525
3	Реконструкција и изградба на тротуари на дел од општинскиот пат Тетово - с. Требош (Желино)	Центар за развој на полошки плански регион	8.195.238	7.910.762	284.476
4	Пробивање и изградба на алтернативен пат од магистрала Гостивар - Кичево до депонија Русино, Општина Гостивар	Центар за развој на полошки плански регион	4.264.773	4.165.969	98.804
5	Набавака на машинерија за одржување на јавна чистота за општините Маврово и Ростуше, Боговиње и Гостивар	Центар за развој на полошки плански регион	12.442.340	12.084.895	357.445
6	Реконструкција на локален пат с. Јажинце - спој со регионален пат Тетово - Јажинце	Центар за развој на полошки плански регион	3.996.400	3.895.518	100.882
ВКУПНО			36.618.698	35.418.698	1.200.000
Југозападен плански регион					
Ред.бр.	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање

1	Изградба на ЕЕ објекти	Центар за развој на југозападен плански регион	18.248.443	17.598.778	649.665
2	Реконструкција на постојна и изведба на нова патна мрежа во ЈЗПР	Центар за развој на југозападен плански регион	16.198.135	15.763.522	434.613
3	Подготовка на техничка документација за локални и регионални патишта	Центар за развој на југозападен плански регион	3.923.287	3.807.565	115.722
ВКУПНО			38.369.865	37.169.865	1.200.000
Вардарски плански регион					
Ред. бр.	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	Подобрување на инфраструктурните услови за создавање на мултифункционален објект за подршка на културно-уметнички и спортско-рекреативни настани во општина Лозово	Центар за развој на вардарски плански регион	6.053.838	5.877.708	176.130
2	Подобрување на животниот стандард на граѓаните во Вардарски плански регион преку изградба на систем за водоснабдување во ИЗ Мамутчево, општина Велес (втора фаза)	Центар за развој на вардарски плански регион	6.453.471	6.151.111	302.360
3	Подобрување на руралната инфраструктура во Вардарски плански регион преку изградба на центар за откуп на земјоделски производи во општина Градско	Центар за развој на вардарски плански регион	5.980.817	5.836.215	144.602

4	Развивање на патната мрежа во регионот, преку изградба на јужна и северозападна обиколница во општина Неготино	Центар за развој на вардарски плански регион	1.532.315	1.482.457	49.858
5	Унапредување и промоција на вински туризам во Вардарски плански регион преку инфраструктурно уредување на регионален вински центар-винска куќа во општина Кавадарци	Центар за развој на вардарски плански регион	4.631.541	4.453.179	178.362
6	Унапредување на туристичкиот потенцијал на општина Свети Николе и Вардарски плански регион преку изградба на пешачка патека до археолошки локалитет Била Зора (втора фаза)	Центар за развој на вардарски плански регион	5.410.906	5.209.267	201.639
7	Подобрување на патната инфраструктура преку реконструкција на локален патен правец од с. Горно Врановци до регионален пат Р2344 Чашка-Дреново, општина Чашка	Центар за развој на вардарски плански регион	5.615.493	5.468.444	147.049
8	Подобрување на животната средина преку пејсажно и комунално уредување на крајбрежјето на река Бошава, општина Демир Капија	Центар за развој на вардарски плански регион	4.264.012	4.264.012	0
ВКУПНО			39.942.393	38.742.393	1.200.000
Североисточен плански регион					
Ред. бр.	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање

1	Подобрување на услови за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4	Центар за развој на североисточен плански регион	28.972.341	28.210.293	762.048
2	Градежни, градежно занатски и хортикултурни работи: Регулација на минор корито на Крива Река во должина од 300 метри, општина Крива Паланка	Центар за развој на североисточен плански регион	5.652.140	5.481.659	170.481
3	Изградба на ограда околу дворно место и партерно уредување на училишен двор на ОУ „Култура,, во с. Матејче, општина Липково	Центар за развој на североисточен плански регион	7.861.576	7.722.632	138.944
4	Изградба на шеталиште покрај Кратовска Река со придружна инфраструктура, општина Кратово	Центар за развој на североисточен плански регион	5.177.853	5.049.326	128.527
	Интервенции за оформување на функционална средина, Спортско-Рекреативен Центар, Куманово	Центар за развој на североисточен плански регион	6.200.895	6.200.895	0
ВКУПНО			53.864.805	52.664.805	1.200.000

4032.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА, ТРГОВИЈА, ПРОМЕТ И УСЛУГИ Т.Х.Ц КУАЛИТИ ГРУОП ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ**

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство на лековити растенија, трговија, промет и услуги Т.Х.Ц КУАЛИТИ ГРУОП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.151/18).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10317/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА****4033.**

Врз основа на член 41 став (3) од Законот за електронско управување и електронски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) министерот за информатичко општество и администрација донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА РАСПРЕДЕЛБАТА И ФОРМИРАЊЕТО НА НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ ВО АДМИНИСТРАТИВНИ КАНЦЕЛАРИИ ВО ЕДНА ТОЧКА ЗА УСЛУГИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува распределбата и формирањето на надлежните органи во административни канцеларии во Една точка за услуги.

Член 2

При формирањето и распределбата на административните канцеларии на Една точка за услуги од страна на Министерството за информатичко општество и администрација (во натамошниот текст: Министер-

ството) се определуваат и електронските услуги кои ќе се обезбедат во Една точка за услуги, локацијата и распределбата на канцелариите, како и бројот на административни службеници од надлежните органи кои се распределени во Една точка за услуги.

Член 3

Најмалку два надлежни органи можат да поднесат иницијатива до Министерството за распределба и формирање на Една точка за услуги.

Иницијативата ги содржи надлежните органи, електронските услуги кои се предлагаат да се обезбедуваат во Една точка за услуги, локацијата и сопственоста на објектот кој се предлага да биде Една точка за услуги.

По претходно добиено мислење од страна на надлежните органи Министерството може на сопствена иницијатива да формира Една точка за услуги.

Член 4

Заради регистрација на физичките лица преку Националниот портал за електронски услуги во Системот за единствена најава (СЕН), друг субјект согласно Законот за електронско управување и електронски услуги до Министерството може да достави предлог за формирање на времена Една точка за услуги.

Кон предлогот од ставот 1 на овој член, другиот субјект доставува:

1) тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија не постара од шест месеци сметано наназад од денот на поднесувањето на предлогот до Министерството,

2) фотокопија од подзаконските акти кои ги има донесено согласно со прописите од областа на заштитата на личните податоци,

3) изјава од овластено лице на правното лице – друг субјект дека локациите кои ги предлага за формирање на времена Една точка за услуги се со регулирани права во однос на сопственоста или владението врз истите,

4) изјава од овластено лице на правното лице – друг субјект дека во целост ќе ги почитува обврските кои произлегуваат од Законот за електронско управување и електронски услуги, а кои се однесуваат на начинот на постапување на посредниците за обезбедување на административни услуги по електронски пат,

5) електронски адреси од вработените кои ќе постапуваат како посредници за регистрација на физичките лица во СЕН преку Националниот портал за електронски услуги,

6) изјава од овластено лице на правното лице – друг субјект дека најдоцна за три дена сметано од денот на настанатата промена ќе го известат Министерството за настанување на променети околности во однос на предложените локации или предложените посредници,

7) изјава од овластено лице на правното лице – друг субјект дека нема да врши наплата за регистрација на физичките лица во СЕН преку Националниот портал за електронски услуги и

8) изјава од овластено лице на правното лице – друг субјект дека по престанокот на времената Една точка за услуги ќе ги достави сите потпишани договори за регистрација во СЕН со сите физички лица.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 08/1-4780/1
3 декември 2019 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 4034.

И С П Р А В К А

НА ОГЛАСОТ ЗА ЗАМЕНИК НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ

„Во точката 2. на Огласот за заменик на Народниот правобранител на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје зборовите: Битола и Кичево се бришат“.

НПБр. 2553/5
17 декември 2019 година
Скопје

Државен советник,
м-р Драги Целевски, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 4035.

Врз основа на член 9 т.8 и чл. 10 став 1 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/2007 година), Советот на јавните обвинители, на одржаната осумдесет и прва седница на 13.12.2019 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА СИСТЕМАТИЗАЦИЈАТА НА БРОЈОТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ОС- НОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ ЗА ТРОЈЦА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

I

Со донесување на оваа одлука се врши проширување на систематизацијата на бројот на јавните обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје предходно утврдена со Одлука бр.02-150/19 донесена од страна на Советот на јавните обвинители на ден 25.09.2019 година.

II

Проширувањето се однесува на точката 22 од Одлуката за определување на бројот на јавни обвинители на јавните обвинителства и јавни обвинители во јавните обвинителства, па така точка 22 ќе гласи “ Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Скопје и 66 (шеесет и шест) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје ”

III

Оваа одлука стапува на сила од денот на донесувањето

Бр. 02-180/3
13 декември 2019 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Ацо Колевски, с.р.

4036.

Врз основа на член 9 т.8 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на осумдесет и прва седница одржана на 13.12.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЈАВНИ ОБВИ- НИТЕЛИ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА И ЈАВ- НИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА

Член 1

Бројот на јавни обвинители на јавните обвинителства и на јавни обвинители во јавните обвинителства во Република Северна Македонија се определува и тоа во:

I

1. Јавен обвинител на Република Северна Македонија и четиринаесет (14) јавни обвинители во Јавното обвинителство на Република Северна Македонија,

II

2. Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Битола и седум (7) јавни обвинители во ВиШото јавно обвинителство,

3. Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Гостивар и седум (7) јавни обвинители во ВиШото јавно обвинителство Гостивар,

4. Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Скопје и шеснаесет (16) јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Скопје,

5. Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Штип и пет (5) јавни обвинители во ВиШото јавно обвинителство Штип.

III

6. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Берово и два (2) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Берово.

7. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Битола и осум (8) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Битола.

8. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гевгелија и три (3) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Гевгелија.

9. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гостивар и осум (8) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Гостивар.

10. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Дебар и еден (1) јавен обвинител Основното јавно обвинителство Дебар.

11. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Делчево и еден (1) јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Делчево.

12. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Кавадарци и четири (4) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Кавадарци.

13. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Кичево и четири (4) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Кичево.

14. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Крива Паланка и два (2) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Крива Паланка.

15. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Кочани и пет (5) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Кочани.

16. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Куманово и тринаесет (13) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Куманово.

17. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Охрид и седум (7) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Охрид.

18. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Прилеп и седум (7) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Прилеп.

19. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Радовиш и еден (1) јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Радовиш.

20. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Ресен и еден (1) јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Ресен.

21. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Свети Николе и еден (1) јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Свети Николе.

22. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Скопје и шеесет и шест (66) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје.

23. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струга и четири (4) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Струга.

24. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струмица и осум (8) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Струмица.

25. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Велес и осум (8) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Велес.

26. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Тетово и девет (9) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Тетово.

27. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Штип и пет (5) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Штип.

28. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и дванаесет (12) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-180/4
13 декември 2019 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Ацо Колевски, с.р.

4037.

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува

О Г Л А С ЗА ИЗБОР НА

I

1. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Штип

2. Тројца јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција - Скопје

3. Тројца јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје

Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен условите предвидени во чл. 44, 45 и чл.46 од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ број 150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр 111/08), потребно е како посебен услов да исполнуваат:

I. Кандидатите за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку три години стаж како јавен обвинител со потврдени резултати во работата.

II. Кандидатите за избор на јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку четири години стаж како јавен обвинител со потврдени резултати во работата.

III. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје како посебен услов потребно е да имаат завршено Академија за судии и јавни обвинители.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација во оригинал или заверена фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и лекарско уверение (да не се постари од шест месеци од денот на издавањето), диплома или уверение за завршен Правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверено на нотар, Уверение за завршена Академија за судии и јавни обвинители да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на ул. Кеј „Димитар Влахов“ бр.4, В спрат во рок од 15 дена од објавувањето во Службен весник на Република Северна Македонија.

Приемот на документи е од 08:30 до 15:00 часот секој работен ден

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр. 02-182/1
13 декември 2019 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Ацо Колевски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019260